

ИНСТИТУТ НА ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 0302-133/01

19.03 2021 год.
СКОПЈЕ

ИНСТИТУТ НА ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

ЗА ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА 31.12.2020 ГОДИНА

СО ИЗВЕШТАЈ ОД НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Скопје, март 2021 година

Содржина

Извештај на независниот ревизор	3
1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ.....	7
1.1. За ИОРРМ Скопје	7
1.2. Раководење и управување.....	7
2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ НА ИОРРМ.....	8
2.1. ОСНОВ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	8
2.3. ПОБАРУВАЊА	9
2.4. ЗАЛИХИ	9
2.5. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (пари и парични еквиваленти)	9
2.6. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА.....	10
2.7. КРАТКОРОЧНИ (ТЕКОВНИ) ОБВРСКИ.....	10
2.8. ДОЛГОРОЧНИ (НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ).....	10
2.9. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	10
2.10. ДАНОК ОД ДОБИВКА	10
2.11. ПРИХОДИ	10
2.12. РАСХОДИ	11
2.13. РЕВАЛОРИЗАЦИЈА.....	11
2.14. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ (ДОБИВКА).....	11
2.15. ОСТВАРЕН КУСОК (ЗАГУБА)	11
2.16. ДЕЛОВЕН ФОНД	11
13. Неизвесни обврски, судски спорови и хипотеки.....	16
14. Настани што се случиле по денот на Билансот на состојба	16

Извештај на независниот ревизор

До Собранието и Раководството на ИНСТИТУТОТ НА ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ИНСТИТУТОТ НА ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (ИОРРМ), кои што го вклучуваат Билансот на состојба на ден 31 Декември 2020 година, Билансот на приходи и раходи за годината што завршува на тој датум, како и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на Раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Законот за сметководство на непрофитните организации како и за интерните контроли кои што се релевантни за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи, ослободени од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали е тоа резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните Стандарди за Ревизија што се прифатени и се применуваат во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, без разлика дали тие се настанати поради измама или грешка

При овие проценки на ризиците, ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на ИОРРМ со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за целта за изразување мислење за ефективноста на внатрешната контрола на ИОРРМ. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството како и оценка на севкупната презентација на финансиски извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.


Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи на ИНСТИТУТОТ НА ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ НА РМ, во сите материјално значајни аспекти, ја презентираат реално финансиската состојба на ИОРРМ на ден 31 Декември 2020 година, како и нејзината финансиска успешност за годината што завршува на тој датум, во согласност со Законот за сметководство на непрофитните организации во Република Северна македонија.

Скопје, 15/03/2021

Овластен ревизор

Борислав Атанасовски



Расел Бедфорд Атанасовски Доо Скопје

Управител

Ивана Атанасовска



БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

за годината што завршува на 31.12.2019 година

(во илјади денари)	Белешка	2020	2019
Приходи од членарини	3	7,042	6,717
Сопствени приходи	4	2,626	3,575
Други приходи	5	299	908
ВКУПНО ПРИХОДИ		9,967	11,200
РАСХОДИ			
Сопствени расходи	6	(10,584)	(10,200)
ВКУПНО РАСХОДИ		10,584	10,200
Вишок на расходи/приходи за годината пред оданочување		(617)	1,000
Данок на непризнаени расходи		-	-
Вишок на расходи/приходи за годината по оданочување		(617)	1,000
Пренесен дел од вишокот на приходи од претходната година		8,026	7,026
ВКУПНО ВИШОК НА ПРИХОДИ		7,409	8,026

Скопје 01.03.2021 година

Одговорен за составување на
 Финансиските извештаи



Претседател на ИОРРМ

Биланс на состојбата

за годината што завршува на 31.12.2020 година

(во илјади денари)	Белешка	2020	2019
СРЕДСТВА		12,912	12,824
Долгорочни средства			
Материјални средства	7	12,912	12,824
Тековни средства		9,375	10,176
Парични средства	8	2,352	1,974
Побарувања од купувачи и останати побарувања	9	5,906	6,947
Залихи	10	1,117	1,255
ВКУПНО СРЕДСТВА		22,287	23,000
ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИТЕ СРЕДСТВА И ОБВРСКИ			
Извори на деловните средства		14,029	14,008
Деловен фонд	11	14,029	14,008
Краткорочни обврски		50	43
Обврски спрема добавувачи		50	43
Пасивни временски разграничувања		8,208	8,949
Пасивни временски разграничувања		799	923
Дел од вишокот на приходи за пренос во наредната година	12	7,409	8,026
ВКУПНО ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА И ОБВРСКИ		22,287	23,000

Скопје 01.03.2021 година

Одговорен за составување на
 Финансиските извештаи



Претседател на ИОРРМ

Институт на овластени ревизори на Република Македонија
Белешки кон финансиските извештаи
за годината завршена на 31.12.2020 година

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ

1.1. За ИОРРМ Скопје

Институтот за овластени ревизори на Република Македонија (ИОРРМ) е основан согласно Законот за ревизија (Службен весник на РМ бр. 79/05) и Законот за стопански комори (Службен весник на РМ бр. 54/02) како професионално коморско здружение, согласно Одлуката за основање донесена од Основачкото собрание на ИОРРМ – Скопје одржано на 27.05.2006 година.

Основните цели и задачи на ИОРРМ се наведени во член 5 од Одлуката за основање и во член 7 од Статутот на ИОРРМ.

Членови на ИОРРМ се ревизори, овластени ревизори, друштва за ревизија и овластени ревизори – трговци поединци.

На 14 ноември 2013 година, Институтот на овластени ревизори на Република Македонија стекна статус на полноправна членка на IFAC.

Во Службен весник на РМ број 158 од 9 декември 2010 година објавен е нов Закон за ревизија (во сила од 17 декември 2010 година) со што престанува да важи претходниот закон за ревизија (Службен весник на РМ број 79/2005 и 103/2008). Последователно се донесени следниве измени за Законот за ревизија: 'Службен весник на РМ' број 158/2010, број 135/2011, 188/2013; број 43/2014, број 138/2014, број 145/2015, број 192/2015, број 23/2016 и број 83/2018 година.

Тековна состојба на правното лице од регистарот на комори

ЕМБС	5128912
Целосен назив на правното лице	Институт на овластени ревизори на Република Македонија Скопје
Седиште	Ул. 11 Октомври бр. 52А-1/3, Скопје
Датум на основање	27.05.2006
Единствен даночен број	4030006600205
Приоритетна дејност	94.11 – Дејности на деловни организации и организации на работодавци врз база на зачленување

1.2. Раководење и управување

На Датум на известувањето, органи на раководење и управување се како што следи:

Претседател на ИОРРМ е Драган Димитров.

Управен одбор во состав: Драган Димитров (Претседател), Душко Апостоловски, Антонио Велјанов, Владимир Соколовски, Крсто Несторов, Стојан Јорданов, Огњен Блажевски, Драган Давитков и Срѓан Ранѓеловиќ.

Надзорен одбор во состав: Кристина Тилиќ (Претседател), Јорданчо Којзаклиев, Верица Хаџи Василева Марковска, Марјан Андонов и Симе Јовановски.

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ НА ИОРРМ

2.1. ОСНОВ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Финансиските извештаи се составени во согласност со Законот за сметководство на непрофитни организации и прописите донесени врз основа на овој закон. Ова значи дека финансиските извештаи се подготвени на принципот на модифицирана готовинска основа, односно ефектите од трансакциите и другите деловни настани се признаваат во пресметковниот период во кој за истите се примени или платени пари или парични еквиваленти, со корекција за наплатените или платени приходи и расходи до 30 јануари наредната година под услов истите да се однесуваат за тој пресметковен период. Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2020 година. Подолу изнесените состојби на средства, обврските, деловниот фонд и вишокот на приходи над расходи се дадени во илјади денари.

2.2. ДОЛГОРОЧНИ СРЕДСТВА

Долгорочните средства (недвижностите, постројките и опремата) во точка 6 во МСС 16 се дефинирани како:

а) средства кои ИОРРМ ги чува:

- за сопствено користење
- за изнајмување на други или
- за административни цели и

б) средства кои се очекува да бидат користени во времетраење повеќе од еден период (една година).

Долгорочните средства почетно се вреднуваат по набавната вредност на материјалното средство (цена на чинење), која се распоредува за време на корисниот век на употреба на средството. Сите финансиски трошоци (камати, гаранции и сл.) кои можат да се идентификуваат со набавката на средства се додаваат на набавната вредност на средството и се амортизираат во зависност од корисниот век на употреба.

Набавната вредност на долгорочното средство е износот на платените парични средства или објективната вредност на друг надомест даден за да се стекне едно средство во моментот на неговото стекнување или изградба.

Корисен век на употреба на долгорочното средството е временскиот период за кој ИОРРМ предвидува дека ќе го користи таквото средство. Согласно предвидениот корисен век на средствата, годишните амортизациони стапки се:

- Градежни објекти –згради.....1%
- Опрема.....14%-20%
- Компјутерска опрема.....20%
- Мебел.....10%-20%

Основица за пресметка на амортизацијата е набавната вредност на средството или, намален за остатокот на вредноста на средството.

Амортизацијата на долгорочните средства се пресметува со примена на праволиниска метода и е наменета за алоцирање на набавната или проценетата вредност на основните средства во еднакви годишни износи во текот на предвидениот корисен век на употреба на долгорочните средства. Амортизацијата започнува да се пресметува следниот месец од месецот во кои е набавено средството. Амортизацијата не претставува расход на периодот бидејќи не предизвикува одлив на парични средства туку истата се книжи на терет на деловниот фонд.

2.3. ПОБАРУВАЊА

Побарувањата од купувачи и другите краткорочни побарувања се признаваат во моментот на извршување на трансакцијата а се евидентираат со задолжување на соодветна сметка на побарувања и во одобрување преку соодветно konto во рамките на Пасивни временски разграничувања (ПВР). Кога побарувањата ќе се наплатат, соодветното konto од ПВР се затвара во корист на приходите. Во билансот на состојба се искажуваат во нето вредност која треба да кореспондира со соодветна сметка на ПВР.

2.4. ЗАЛИХИ

Залихите се вреднуваат според набавната вредност (трошокот) или нето реализационата (продажната) вредност во зависност од тоа која од нив е пониска. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци на набавката, трошоците на конверзија и другите трошоци направени за доведување на залихите на нивната сегашна локација и состојба.

2.5. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (пари и парични еквиваленти)

Паричните средства ги опфаќаат готовината на сметка во деловната банка и пари во денарска благајна. Еквивалентите на паричните средства претставуваат краткорочни високоликвидни вложувања, кои може најдоцна до 3 месеци да се претворат во парични средства без позначаен ризик при промената на нивната номинална вредност. Сведувањето на средствата и обврските

искажани во странски средства за плаќање се врши по курсот кој важел на денот на Извештајот за финансиската состојба.

2.6. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

На сметките на активните временски разграничувања се евидентираат сите расходи кои се настанати, а не се платени во пресметковниот период односно најдоцна до 30 јануари во следниот пресметковен период

2.7. КРАТКОРОЧНИ (ТЕКОВНИ) ОБВРСКИ

Обврските кои настанале врз основа на договорен однос, се вреднуваат по номинална вредност искажана во соодветна смеководствена исправа. Краткорочните обврски првично се евидентираат во одобрение на соодветна сметка во рамките на краткорочни обврски и на товар на соодветна сметка во рамките на активни временски разграничувања (понатаму: АВР). Кога истите ќе се платат соодветната сметка на АВР се затвара на товар на расходите во пресметковниот период.

2.8. ДОЛГОРОЧНИ (НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ)

Сите обврски кои достасуваат за наплата повеќе од 1 година од денот на Билансот на состојба се искажуваат како нетековни обврски, а се вреднуваат спрема номиналната вредност од соодветната сметководствена исправа.

2.9. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

Приходите кои не ги исполнуваат критериумите за признавање, (кои не се наплатени во пресметковниот период, или најдоцна до 30 јануари, наредниот пресметковен период), се евидентираат во рамките на соодветни сметки од пасивни временски разграничувања (понатаму: ПВР). На сметките од ПВР се евидентира и вишокот на приходи над расходи што се пренесува во следната пресметковна година.

2.10. ДАНОК ОД ДОБИВКА

Данок од добивка се плаќа според Даночниот биланс за непризнаени расходи кои е важечки за пресметковниот период. Непрофитните организации се ослободени од плаќање на данок на добивка за приходите остварени од членарини, спонзорства и донации со наменски карактер, кои се наменети за вршење на дејноста и чија единствена функција е само прибирање и распоредување на средства за одредена намена.

2.11. ПРИХОДИ

Приходите се признаваат според начелото на модифицирано настанување на деловните промени (транзакции), односно според ова начело приходите се признаваат откако паричните приливи што се поврзани со тие приходи ќе се евидентираат на банкарските сметки или благајната на ИОРРМ во пресметковниот период а најдоцна до 30 јануари следната година, а се мерат спроед износот на добиениот паричен надомест.

2.12. РАСХОДИ

Расходите се признаваат според начелото на модифицирано настанување на деловните промени (транзакции) односно според ова начело расходите се признаваат откако паричните одливи од тие расходи ќе се евидентираат на банкарските сметки или благајната на ИОРРМ во пресметковниот период, а најдоцна до 30 јануари следната година, а се мерат според износот на платениот паричен надомест.

2.13. РЕВАЛОРИЗАЦИЈА

ИОРРМ врши ревалоризација на долгорочните средства (материјални и нематеријални) поради повторно вреднување со стапка на пораст на цените индустриски производи објавени во Државниот завод за статистика. Основица за ревалоризацијата претставува набавната вредност на средствата и нивната сметководствено искажана акумулирана амортизација.

Ревалоризација се спроведува во согласност со лк. 15 од Законот за сметководство на непрофитни организации и чл. 29 и чл. 29-а од Правилникот.

2.14. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ (ДОБИВКА)

Разликата помеѓу остварените приходи и остварените расходи претставува Вишок на приходи кои се искажува во Билансот на приходи и расходи. Овој вишок (заедно со вишокот од претходните години) треба да одговора на вкупните парични средства на банкарските сметки и благајната на 31 декември корегирани за приходите од тековната година кои што се наплатени до 30 јануари следната година и за расходите од пресметковниот период кои се исплатени до 30 јануари следната година.

2.15. ОСТВАРЕН КУСОК (ЗАГУБА)

Доколку расходите во Билансот на приходи и расходи се поголеми од приходите се искажува кусок-загуба. Кусокот може да се појави само доколку расходи од пресметковната година се платени во периодот од 30 дена по денот на билансирањето, а немало евидентирано вишок од претходните години.

2.16. ДЕЛОВЕН ФОНД

Во корист на деловниот фонд се евидентираат:

- набавени долгорочни средства материјални и нематеријални,
- набавка на залихи,
- ефектите од ревалоризација односно ефектите од усогласување на долгорочните средства со пазарната (објективна) вредност на истите. На терет на деловниот фонд се книжи амортизацијата и оштетувањето на долгорочните средства.

3. Приходи од членарини

(во илјади денари)	2020	2019
Приходи од годишна членарина од правни лица	5,842	5,477
Приходи од годишна членарина од физички лица	1,200	1,240
Вкупно	7,042	6,717

4. Сопствени приходи

(во илјади денари)	2020	2019
Приходи од КПУ	1,869	2,134
Приходи од испит	757	1,441
Вкупно	2,626	3,575

5. Други приходи

(во илјади денари)	2020	2019
Приходи од закуп	31	37
Приходи од финансирање	47	25
Приходи КПУ ИСОС и семинари	-	706
Други приходи	221	140
Вкупно	299	908

6. Сопствени расходи

(во илјади денари)	2000	2019
Сопствени расходи (6а+6б+6в+6г)	10,584	10,200

6.а Материјални расходи и услуги

	2020	2019
Потрошени материјали	67	55
Потрошено електрична енергија, гориво и греење	216	185
Трошоци за инвестиционо одржување	88	111
Оперативни трошоци	2,545	2,778
Транспортни и поштенски услуги	85	84
Финансирање на СУНР	1,680	1,525
Издатоци за репрезентација, реклама и пропаганда	116	112
Други материјални расходи	30	356
Вкупно	4,827	5,206

Институт на овластени ревизори на Република Македонија
Белешки кон финансиските извештаи
за годината завршена на 31.12.2020 година

Оперативните трошоци опфаќаат:	2020	2019
◊ надоместоци за состаноци	571	745
◊ консултантски услуги	947	86
◊ трошоци за испит	325	550
◊ трошоци за КПУ	418	1,091
◊ трошоци за ИФАК	275	267
◊ трошоци за контрола на квалитет	9	39
ВКУПНО	2,545	2,778

6.6 Други расходи	2020	2019
Провизија за платен промет	28	26
Премии за осигурување	63	66
Дневници за службени патувања и патни трошоци	-	102
Трошоци за обука - ЦД и материјали	-	110
Други услуги	895	351
Други трошоци за вработени	53	40
Негативни курсни разлики	2	2
Сметководство и Ревизија	253	253
Учество на меѓународни конференции	-	241
Донаци и даноци	343	193
Вкупно	1,637	1.384

6.в Капитални и други средства	2020	2019
Средства за опрема	111	78
Вкупно	111	78

6.г Плати и други трошоци за вработени	2020	2019
Нето плати	2,727	2,343
Придонеси од плата	1,034	971
Персонален данок од плата	248	218
Вкупно	4,009	3,532

7. Материјални средства

ОПИС	Градежни објекти	Опрема	Мебел	Библиотека	ВКУПНО
ПРОМЕНИ ВО 2019					
Набавна вредност 01.01.2019	12,651	778	604	591	14,624
Ревалоризација	139				139
Набавени	-	28	0	0	28
Отуѓени, расходовани	-	-79	0	0	-79
Состојба на 31.12.2019	12,790	727	604	591	14,712
АКУМУЛИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА					
Состојба на 01.01.2019	-532	-696	-579	0	-1,807
Тековна амортизација	-134	-21	-5	0	-160
Намалување (отуѓување, расход)		79	0	0	79
Состојба на 31.12.2019	-666	-638	-584	0	-1,888
СМЕТКОВОДСТВЕНА ВРЕДНОСТ					
Состојба на 31.12.2019	12,124	89	20	591	12,824
ПРОМЕНИ ВО 2020					
Набавна вредност 01.01.2020	12,790	727	604	591	14,705
Ревалоризација	231		0	0	231
Набавени	0	47	0	0	47
Отуѓени, расходовани	0	-	0	0	
Состојба на 31.12.2020	13,021	767	604	591	14,983
АКУМУЛИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА					
Состојба на 01.01.2020	-666	-638	-584	0	-1,888
Тековна амортизација 2020	-127	-37	-4	0	-168
Ревалоризација	-15		0	0	-15
Состојба на 31.12.2020	-808	-675	-588	0	-2,071
СМЕТКОВОДСТВЕНА ВРЕДНОСТ					
Состојба на 31.12.2020	12,213	92	16	591	12,912

8. Парични средства

(во илјади денари)	2020	2019
Пари на трансакциска сметка	2,348	1,966
Пари во благајна	4	8
Вкупно	2,352	1,974

9. Побарувања

(во илјади денари)	2020	2019
Побарувања	868	935
Финансиски побарувања	5,000	6,000
Останати побарувања	38	12
Вкупно	5,906	6,947

Институт на овластени ревизори на Република Македонија
Белешки кон финансиските извештаи
за годината завршена на 31.12.2020 година

Побарувањата од 868 илјади денари (2019: 935 илјади денари) се во врска неплатена членарина од членови на ИОРРМ и неплатени фактури за КПУ и контрола на квалитет. Разграничено по рочност состојбата е следнава

	31/12/2020	31/12/2019
до 1 год.	122,000	870,625
од 1-2 год	745.550	46,000
над 2 год.	-	18,000
Вкупно	867,550	934,625

Финансиските побарувања 5.000 илјади денари се во врска орочени средства во Стопанска Банка АД Скопје по договор бр.LD 2032200048 од 17/11/2020 година.

10. Залихи

(во илјади денари)	2020	2019
Залиха на ЦД (МСФИ,МСР, БПП)	1,117	1,255
Вкупно	1,117	1,255

11. Деловен фонд

(во илјади денари)	2020	2019
Состојба на 01.01.	14,008	13,399
Зголемување на основни средства и залихи	327	849
Продадени залихи	-137	-80
Вкупно	14,197	14,168
Тековна амортизација	-168	-160
Деловен фонд 31.12.	14,029	14,008
Деловен фонд – основни средства	12,912	12,824
Деловен фонд – залихи	1,117	1,184
Вкупно деловен фонд 31.12	14,029	14,008

12. Нераспределен вишок на приходи

(во илјади денари)	2020	2019
Состојба на 01.01.	8,026	7,026
Вкупни приходи	9,967	11,200
Вкупно	17,993	18,226
Вкупни расходи	-10,584	-10,200
Данок на вишок на приходи		
Вишок на приходи над расходи на 31.12.	7,409	8,026

13. Неизвесни обврски, судски спорови и хипотеки

ИОРРМ е тужена страна во спор со трговско друштво АСЕКОО ДООЕЛ од Скопје во износ од 369 илјади денари, а во врска со неисполнување на договор за организирање на испит за овластени ревизори. Пресуда на Апелационен суд е во корист на тужителот, но тоа нема значајно да влијае на финансиската состојба на ИОРРМ.

Други неизвесни обврски раководството не очекува да настанат.

ИОРРМ нема ставено сопствен имот под хипотека, во корист на банка или друга финансиска институција.

14. Настани што се случиле по денот на Билансот на состојба

По периодот од 31 Декември 2020 година, до денот на издавањето на ревизорскиот извештај, не се случиле настани кои по својата значајност би предизвикале промена на финансиските извештаи или дополнителни обелоденувања.

ДОДАТОК 1

ГОДИШНА СМЕТКА

ЕМБС: 06128912

Целосно име: Институт на овластени ревизори на Република
Македонија Скопје

Вид на работа: 540

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2020

Биланс на приходи и расходи

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
201	-- Расходи I. МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ И АМОРТИЗАЦИЈА (202 до 210)	5.667.055,00			5.716.204,00
202	-- Потрошени материјали	55.264,00			66.841,00
203	-- Потрошена енергија	268.140,00			301.436,00
204	-- Други услуги	3.637.753,00			3.547.694,00
205	-- Превозни и транспортни услуги	1.525.313,00			1.680.004,00
206	-- Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација	178.107,00			120.229,00
210	-- Други материјални расходи	2.478,00			
211	-- ДРУГИ РАСХОДИ (212 до 221)	729.309,00			397.533,00
212	-- Провизија за платен промет	26.081,00			27.864,00
213	-- Камати на кредити и заеми	1,00			
214	-- Премии за осигурување	65.675,00			63.176,00
215	-- Дневници за службено патување	101.981,00			
216	-- Надоместоци на трошоците на работниците и граѓаните	280.834,00			52.500,00
217	-- Негативни курсни разлики	2.158,00			1.650,00
219	-- Други расходи	252.579,00			252.343,00
222	-- КАПИТАЛНИ И ДРУГИ СРЕДСТВА (223+224+225)	77.798,00			111.331,00
224	-- Средства за опрема	77.798,00			111.331,00
226	-- ПОМОШТИ, ДОНАЦИИ И ДРУГИ				140.000,00

	ДАВАЧКИ (227+228+229)			
227	-- Помошти, донации и други давања на субјекти			80.000,00
228	-- Надомести и помошти на физички лица			60.000,00
230	-- ПЛАТИ И НАДОМЕСТИ НА ПЛАТИ(231+232)	3.532.316,00		4.010.713,00
231	-- а) Вкалкулирани плати	2.343.101,00		2.727.851,00
232	-- б) Вкалкулирани надомести	1.189.215,00		1.282.862,00
233	-- Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот	193.211,00		209.201,00
235	-- ВКУПНО РАСХОДИ (201+211+222+226+230+233+234)	10.199.689,00		10.584.982,00
236	-- Остварен вишок на приходи-добивка пред оданочување(250 минус 235) ако 250>235	8.026.167,00		7.408.141,00
238	-- Остварен нето вишок-добивка (236-237)	8.026.167,00		7.408.141,00
239	-- Вкупно (235+236) или (235+237) ако 237 е поголемо од 236=252	18.225.856,00		17.993.123,00
240	-- ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ПРОИЗВОДИ, СТОКИ И УСЛУГИ (241+242)	112.400,00		116.200,00
241	-- Приходи од продажба на производи и стоки	112.400,00		116.200,00
243	-- Приходи од камати и позитивни курсни разлики	24.649,00		47.883,00
244	-- Приходи од членарини, подароци, донации и приходи од други извори	11.026.063,00		9.772.036,00
245	-- Приходи од кирии и закупнини	36.912,00		30.837,00
248	-- Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година	7.025.832,00		8.026.167,00
250	-- ВКУПНО ПРИХОДИ 240+243+244+245+246+247+ 248+249	18.225.856,00		17.993.123,00
252	-- ВКУПНО (250+251)=239	18.225.856,00		17.993.123,00
438	-- Број на работници	5,00		5,00

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
1	-- АКТИВА ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (002+003+008+009)	12.824.077,00	14.982.877,00	2.071.271,00	12.911.606,00

3	-- МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (004 до 007)	12.824.077,00	14.982.877,00	2.071.271,00	12.911.606,00
5	-- Градежни објекти	12.125.007,00	13.020.824,00	807.775,00	12.213.049,00
7	-- Други материјални средства	699.070,00	1.962.053,00	1.263.496,00	698.557,00
10	-- ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И АКТИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (011+018+019+020+021+022+023+024)	8.920.809,00	8.257.815,00		8.257.815,00
11	-- ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (012 до 017)	1.973.576,00	2.351.842,00		2.351.842,00
12	-- Жиро сметка	1.965.745,00	2.347.854,00		2.347.854,00
13	-- Благајна	7.831,00	3.988,00		3.988,00
19	-- КУПУВАЧИ	934.625,00	867.550,00		867.550,00
21	-- КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	6.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00
22	-- ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА	12.608,00			
24	-- АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (025+026+027)		38.423,00		38.423,00
25	-- Однапред платени разграничени трошоци		38.423,00		38.423,00
28	-- МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, СИТЕН ИНВЕНТАР, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОИЗВОДИ И СТОКИ (029 до 034)	1.255.432,00	1.117.307,00		1.117.307,00
29	-- Материјали на залиха	1.184.000,00	1.046.400,00		1.046.400,00
34	-- Стоки	71.432,00	70.907,00		70.907,00
42	-- ВКУПНА АКТИВА (001+010+028+035+038+041)	23.000.318,00	24.357.999,00	2.071.271,00	22.286.728,00
44	-- ПАСИВА - ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА	14.008.077,00			14.028.912,00
45	-- Деловен фонд	14.008.077,00			14.028.912,00
51	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И ПАСИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (052 ДО 061)	43.449,00			50.125,00
53	-- б) Добавувачи	43.449,00			50.125,00
62	-- V. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (063 до 065)	8.948.792,00			8.207.691,00
64	-- Дел од вишокот на приходите пренесен во наредната година	8.026.167,00			7.408.141,00
65	-- Други пасивни временски разграничувања	922.625,00			799.550,00
69	-- ВКУПНА ПАСИВА (044+046+047+051+062+066+067+068)	23.000.318,00			22.286.728,00